

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Друштвото за реосигурување Сава, АД со седиште на Дунајска цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 10.02.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за реосигурување Сава, АД со седиште на Дунајска цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија ќе стекне контрола над НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД, Љубљана со седиште на Трг Републике 3, 1000, Љубљана, Словенија, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 22.01.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Друштвото за реосигурување Сава, АД со седиште на Дунајска цеста 56, 1000 Љубљана, Словенија, со која Друштвото за реосигурување Сава, АД ќе стекне контрола над НЛБ Вита, друштво за животно осигурување АД, Љубљана со седиште на Трг Републике 3, 1000, Љубљана, Словенија, по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, и прилозите кон истото го утврди следното:

### Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

**Друштвото за реосигурување Сава, АД** е крајно матично друштво на Групацијата Сава Осигурување. Групацијата Сава Осигурување е една од најголемите осигурителни групации во

Југоисточна Европа. Друштвото за реосигурување Сава, АД е основана во 1975 година и е присутна во повеќе од 100 осигурителни и реосигурителни пазари ширум светот. Заедно со своите осигурителни и неосигурителни подружници формира една од најголемите осигурителни групации во Југоисточна Европа.

Во Република Северна Македонија, Групацијата Сава Осигурување има три поврзани друштва и тоа:

- Сава Осигурување АД Скопје, со седиште на ул. Загребска бр.28А, 1000 Скопје и дејност: неживотно осигурување;
- Сава Пензиско Друштво АД Скопје со седиште на ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје и дејност: управување со фондови и
- Сава Стејшн ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Загребска бр.28А – локал 002, 1000 Скопје и дејност: техничко испитување и анализа .

**НЛБ Вита** е најголемото друштво за банкарско осигурување и трето најголемо друштво за животно осигурување кога ќе се земат предвид сите друштва за животно осигурување во Словенија. НЛБ Вита е дел од НЛБ Групата на друштва.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

#### **Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Д-р Владимир Наумовски**